

Декрет на МКЈFGFI во врска со правото на шанса за престој - прилог 3
Во однос на точка 1.6 од инструкциите за употреба

Можност за проба за давање на исповед

врз основа на белешките за привремената намена по член 10, параграф 1, реченица 1, број 1 на законот за државјанство (StAG).

Идентифицирање со слободниот демократски основен поредок:

„1. Се изјаснувам за слободниот демократски основен поредок на основниот закон на Федералната Република Германија. Посебно ги признавам:

- a) правото на народот да ја остварува државната власт на избори и гласања и преку посебни законодавни, извршителни и правни органи како и да ги бира своите претставници на општи, директни, слободни, рамноправни и тајни избори.*
- b) обврзаноста на законодавството према уставниот поредок и обврзаноста на извршителната власт и правосудството према правото и спроведувањето на правото,*
- c) правото на формирање и остварување на парламентарна опозиција,*
- d) можноста за разрешување на владата и нејзината одговорност пред народните претставници,*
- e) независноста на судовите,*
- f) исклучување на секое владеење на сила или произволност,*
- g) човековите права кои се конкретизирани во Уставот и*
- h) дека дејност која има антисемитски, расистички, ксенофобни или други нехумани цели не е споива со достоинството и рамноправноста кои се гарантирани во Уставот и дека му противречи на ова изјаснување.*

2. Изјавувам дека не следам или поддржувам или сум следел/а или поддржувал/а стремења, кои

- a) се насочени против слободниот демократски основен поредок или сигурноста на федерацијата или на една покраина или*
- b) имаат за цел незаконско спречување на официјалното спроведување на уставните*

органи на федерацијата или на една покраина или нивните членови или

- c) *преку користење на насилство или подготвителни дејства за насилство ги загрозува надворешните интереси на Федералната Република Германија, или*
- d) *имаат за цел антисемитски, расистички, ксенофобни или други нехумани дејства.,,*